

**1786.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.07.2008 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ПОД БР. 19-263/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА  
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА ВО ПРОФИТЕН ЦЕНТАР ХОТЕЛ ХОЛИДЕЈ ИН, СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-263/1 од 20.01.2008 година, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот „14“ се заменува со бројот „17“.

2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3163/1  
1 јули 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

**1787.**

Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 131 став 9 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 09.07.2008 година, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БРОЈ 6/2007)**

**Член 1**

Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се врши усогласување на Правилникот со Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 7/2008).

**Член 2**

Членот 4 став 1 алинеја 3 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност, се менува и гласи:

3. Остварен вкупен приход по тарифник на брокерска куќа по видови работи кои ги извршува овластеното правно лице, согласно регистрацијата од централниот регистар и решението за дозволата за работа на овластеното правно лице, издадено од Комисијата и тоа:

а) Остварени приходи од купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;

б) Остварени приходи од управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;

в) Остварени приходи од вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;

г) Остварени приходи од вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;

д) Остварени приходи од дејствување како покровител при котација;

ѓ) Остварени приходи од инвестиционо советување;

е) Остварени приходи од извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.;

ж) Остварени приходи од чување на хартии од вредност што вклучува отварање и водење на сметки на хартии од вредност за клиентот во депозитар и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на дивиденда и/или камата, известување за собранија на акционери и слично).

**Член 3**

Податоците од член 2 на овој Правилник се прикажуваат и во формата и содржината утврдена со прилог 1 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност.

**Член 4**

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност број 03-1993/2 од 19.05.2008 година („Службен весник на РМ“ број 66/08).

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1993/3  
9 јули 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Накева-Кавракова**, с.р.

**ПРИЛОГ БРОЈ 1**

Овластено правно лице

О П И С	ПОДАТОЦИ
Вкупно остварен промет во денари	
Промет со обврзници:	
- во денари	
- број на трансакции	
Промет со акции:	
- во денари	
- број на трансакции	
Промет со акции на државата:	
- во денари	
- број на трансакции	
Блок трансакции:	
- во денари	
- број на трансакции	
<b>Остварен вкупен приход по тарифник на овластено правно лице ( збир од наведените поделни приходи)</b>	
<b>Остварен приход од извршени налози на клиентите</b>	
<b>Остварен приход од покровител на котација</b>	
<b>Остварен приход од управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент</b>	
<b>Остварен приход од реализација на нови емисии со и без задолжителен откупна непродадените хартии од вредност</b>	
<b>Остварен приход од инвестиционо советување</b>	
<b>Остварен приход од активности за преземање на акционерски друштва согласно ЗПАД</b>	
<b>Остварени приходи од чување на хартии од вредност што вклучува отварање и водење на сметки на хартии од вредност за клиентот</b>	
Податоци за продавачите и купувачите на хартии од вредност реализирани како блок трансакции	
Број на склучени нови договори за берзанско посредување во месецот	
Број на добисни налози во месецот	
Број на реализирани налози во месецот	

Потпис на одговорното лице во Овластеното правно лице \_\_\_\_\_